



Специјалист за информатичка технологија

Потребни квалификации

- Универзитетско образование Електротехнички факултет, Факултети за информатички технологии (или завршена академија од областа на информатичката технологија)
- Претходно работно искуство на иста или слична позиција најмалку 2 години
- Сертификати за завршени обуки во областа на информатичката технологија
- Одлично познавање на Microsoft технологии (Windows Server, Microsoft SQL)
- Познавање и работа со мрежна опрема и технологии
- Одлично познавање на англиски јазик
- Одговорност, комуникативност и флексибилност

Работни Одговорности

- Манипулирање со инвентар од ИТ опрема (документација, залихи)
- Имплементација на ИТ решенија
- Инсталација на компјутерски уреди и нивно техничко одржување
- Администрирање на компјутерски мрежи, комуникација со вработени
- Конфигурирање на хардвер, изведување на хардверски и софтверски инсталации и надградби, решавање на секојдневни системски проблеми
- Изготвува извештаи согласно процесите кои ги води
- Инсталира и мониторира различни мрежни елементи
- Работа во системите за материјално работење и системите на каси
- Мониторирање, одржување, пуштање во употреба и надградби на системи за заштита
- Мониторинг, одржување и надградби на апликативни системи
- Оперативни и административни активности поврзани со работата



Испратете ни ја Вашата биографија на: hr@ramstore.com.mk;

- Само апликациите со назнака за конкретна позиција ќе бидат контактирани.
- Само кандидатите кои ќе ги исполнат критериумите ќе бидат повикани на разговор за вработување.

БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД ТИМОТ!

Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост. Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во биографијата да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од Ramstore во рок од 1 година од денот на истекот на рокот за избор. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични податоци. Ramstore ДОО ќе изврши избор во законски определен рок во зависност од бројот на пријавени кандидати. Работното време е 40 часа неделно од понеделник до петок по однапред утврден распоред.